

Од сега натаму секоја година 21 август ќе се слави како празник на градот Радовиш, со заштитникот светецот Спасо Радовишки.

Во Господовиот храм "Света Троица" многубројни верници дојдоа на светата архијерејска богослужба, со која чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство митрополитот Брегалнички, г. Иларион.

Пишува: Ванчо ХАЦИ-СТОЈАНОВ

Светецот Спасо Радовишки, чиј ден се празнуваше на 21.8. 2008 година, со благослов на митрополитот на Брегалничката епархија, г. Иларион, е прогласен за заштитник на градот Радовиш. Од сега натаму секоја година 21 август ќе се слави како празник на градот Радовиш.

Велелепниот Господов храм "Света Троица" беше претесен да ги прими многубројните верници, кои на денот кога се слаवेशе светецот Спасо Радовишки, дојдоа на светата архијерејска богослужба со бројно свештенство од Брегалничката епархија со која чиноначалствуваше Неговото Високопреосвештенство митрополитот Брегалнички Господин Иларион.

По завршувањето на Светата Божествена литургија, митрополитот Брегалнички со свештенството и со верниците, кои беа присутни на Светата литургија, изврши молебен чин за почеток на новата учебна година, а притоа на сите верници им беше поделен скроман дар, икона од Свети Спасо Радовишки, при што од самиот светител се побара застапување пред Бога и заштита на учениците во новата учебна година 2008/2009 година.

По завршувањето на молебенот за почеток на новата учебна година се одржа духовна академија, на која имаше и хорско пеење од членовите на црковниот хор "Свети Спасо Радовишки".

Во вечерните часови, пред многубројните присутни гости, Горан Алачки, чии корени се токму од Радовиш, во центарот на градот одржа целове-



СПАСО РАДОВИШКИ



черен концерт со негови постари и преработени инструментални дела, на познати македонски песна и ора.

Се планира во иднина една попрек-

вентна улица во Радовиш да го носи името токму на заштитникот на Радовиш и на радовишани - светецот Спасо Радовишки.



- ЗАШТИТНИК НА РАДОВИШ



КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687